

GFF - Програма за зелено финансирање - Шпаркасе Банка Скопје 4

Земја:	СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Број на проект:	56850
Деловен сектор:	Депозитарен кредит (банки)
Вид на инвестиција:	ПРИВАТЕН СЕКТОР
Еколошка категорија:	ФИ
Планиран датум на одобрување:	30 септември 2025 година
Статус:	Одобрен
Објава на Резимето на проектот:	8 октомври 2025 година

Опис на проектот

Обезбедување на долгорочен необезбеден кредит од ЕУР 1,5 милиони (GFF кредит) во една транша од Програмата за зелено финансирање во Северна Македонија (Green Finance Facility in North Macedonia - GFF ; Програмата).

Цели на проектот

Кредитот е наменет за кредитирање на малите и средни претпријатија во Северна Македонија, за поддршка на инвестиции во подобни проекти за обновлива енергија (ОЕ) и/или енергетска ефикасност (ЕЕ) (Под-проекти). 100% од средствата ќе бидат поврзани со инвестиции во транзиција на зелена економија (Green Economy Transition - GET).

Оценка за влијанието врз транзицијата

ЕТИ: 65

Проектот ќе придонесе кон општите цели на Програмата и ќе ги поддржи зелените и конкурентните квалитети на влијанието на транзицијата. Предложениот проект ќе придонесе кон зелениот, како примарен, квалитет, помагајќи во справувањето со високиот интензитет на енергија и емисиите на јаглерод во приватниот сектор во Северна Македонија, преку распределба на 100% од инвестициите на Банката во транзиција на зелената економија на земјата. Исто така, со секундарните конкурентни квалитети, проектот ќе се надградува кон поконкурентен финансиски сектор,

создавајќи капацитет за поддршка на МСП за финансирање на зелени инвестиции, истовремено зголемувајќи ја конкурентноста на малите и средни претпријатија во Северна Македонија, да преминат кон користење на технологии за ОЕ и ЕЕ во нивното работење.

Информации за клиентот

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Шпаркасе Банка АД Скопје (ШБС) е универзална комерцијална банка, петта по големина во Северна Македонија, со 13% пазарен удел според вкупната актива во вториот квартал од 2025 година.

Финансиско учество на ЕБОР

ЕУР 1,500,000.00

Вкупна вредност на проектот

ЕУР 1,500,000.00

Додадена вредност

Додадената вредност се постигнува со комбинирање на потребното долгорочно финансирање со техничка поддршка и целни инвестициски стимулации во пакет, кои промовираат зелени инвестиции, кои ќе ја подобрат конкурентноста на МСП.

Еколошко и социјално резиме

Категоризирано како ФИ (ЕСП 2024).

Шпаркасе Банка АД Скопје (ШБС) е постоечки клиент на ЕБОР. Клиентот моментално ги исполнува барањата за животна средина и општество (ESRs) 2, 4 и 9 на ЕБОР, во рамките на својата постоечка изложеност кон ЕБОР. Подобните под-проекти ќе поддржат инвестиции во обновлива енергија и енергетска ефикасност на МСП во Северна Македонија, кои веројатно ќе бидат со низок до среден еколошки и социјален (E&S) ризик. Клучните E&S ризици имплементација на системот за управување со животната средина и социјалните прашања (ESMS), капацитетот за негова имплементација, изложеност кон сектори или географски подрачја со повисок ризик во Северна Македонија, прашања поврзани за труд, здравје и безбедност, како и пошироки влијанија врз животната средина и социјалната средина. Длабинската анализа на животната средина и социјалната средина е спроведена преку преглед на

пополнетиот прашалник за животната средина и социјалната средина на клиентот, најновиот годишен извештај за животната средина и безбедноста, како и јавно достапните информации. ШБС има систем за управување со животната средина и социјалната средина, кој се смета за соодветен на профилот на ризик на подобните под-проекти и се очекува да го одржува својот систем за управување со животна средина и социјални прашања, за ефикасно проценување, управување и следење на ризиците и влијанијата врз животната средина и социјалната средина на под-проектите кои што ги финансира. Потребно е да се усогласат со упатствата на ЕБОР за финансирање на мали и средни претпријатија, да се усогласат со еколошките и социјални барања 2, 4 и 9 од 2024 година, да ја применуваат Листата на исклучоци на ЕБОР за 2024 година, и да продолжат да поднесуваат годишни извештаи за животната средина и социјалната средина до Банката. Крајните корисници финансирани преку заеми од ШБС, мора да се придржуваат кон националните прописи за животна средина, здравје, безбедност и труд. Доколку финансирањето на ЕБОР е доделено на под-проекти за обновлива енергија, тие мора да ги исполнат критериумите на Банката за подобност за животна средина и социјална политика за обновливи извори, како и сите други барања утврдени во Изјавата за политиката.

Зелени проценки

Проектот е утврден како усогласен со Парискиот договор, врз основа на примената на пристапот за усогласување на ЕБОР со Парискиот договор за индиректно финансирани инвестиции. Определувањето за усогласување се заснова на примената на столб 1 (обврска на другата страна кон Парискиот договор) и столб 2 (филтер за под-трансакции). 100% од финансирањето на ЕБОР е класифицирано како зелено финансирање, бидејќи поддржува активности за постигнување на целта за ублажување на климатските промени. Доделувањето се врши во согласност со методологијата за одредување на доделувањето на зеленото финансирање на инвестициите на ЕБОР.

Техничка соработка и финансирање со грантови

Проектот ќе биде поддржан од сеопфатна техничка помош доделана на ШБС и крајните корисници за да се олесни подготовката на проектот и негова успешната имплементација на GFF инструментот. Изворот на финансирање на техничка соработка е Заедничкиот фонд за одржлив развој преку Програмата за развој на Обединетите нации (Развојна програма на Обединетите Нации). Пакетот, исто така, вклучува грант компонента, во форма на инвестициска поддршка, финансирана од Заедничкиот фонд за одржлив развој (преку Развојната програма на Обединетите Нации) и Владата на Северна Македонија.

Контакт информации за компанијата

Милка Ратајкоска - Јолеска

milka.rataikoskajoleska@sparkasse.mk

т. +389 2 3167714

www.sparkasse.mk

Васил Иљоски 14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Последно ажурирано резиме на проектот

//

Разбирање на транзицијата

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз транзицијата, може да се проверат [тука](#).

Деловни можности

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент.

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте не на:

Телефон: +44 20 7338 7168

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com

За проектите на Банката со државниот сектор, посетете ја веб страната [Набавки на ЕБОР](#):

Телефон: +44 20 7338 6794

Електронска адреса: procurement@ebrd.com

Општи прашања

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн [Образецот за прашања за ЕБОР](#).

Еколошки и социјални политики (ЕСП)

[ЕСП](#) и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки стабилен и одржлив развој“. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават информации, согласно релевантните практики, кои се поврзани со ризиците и влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените прашањата.

Повеќе информации за практиките на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може да пронајдете [тука](#).

Интегритет и усогласеност

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно најдобрите меѓународни практики. Проверката на интегритетот се врши на сите клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците поврзани со интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза.

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за општа добра намера.

Пристап до Политика на информации (ППИ)

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк - [Пристап до политики за информирање](#), за да дознаете кои информации се достапни на веб страната на ЕБОР.

Посебни барања за информации може да се достават преку [Формуларот за прашања за ЕБОР](#).

Независен <http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml> механизам на приговори за проектот (НМПП)

Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.

НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на [Пристапот до политиките на информирање](#), и онаму каде што е релевантно, да се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката.

Посетете ја веб страната [Независен механизам за проектната отчетност](#) (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. Можете да [поднесете барање](#) за ревидирање или директно да го контактирате НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com за да добиете упатства и повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање.